

Методите и суровоста кои ги користат новите лидери на глобалниот тероризам сè повеќе го подвојуваат светот на развиениот Запад и богатиот арапски свет со нафта.

Тоа се два различни света, кои се наоѓаат на крстосница од развојниот пат. На едната страна се наоѓа семафорот на западноевропските сојузници, кој е расипан поради внатрешната криза, која го зафати општеството и граѓанската демократија, а од друга е арапскиот-бермудски триаголник (Саудиска Арабија, Ирак и Иран), кој се соочува со предизвикот - дали да се потклекне под исламскиот радикализам или да се поддржи либералната филозофија на капиталот, кој ги црпи последните извори на црното злато.

■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Заканите од тероризмот повеќе не претставуваат ноќна мора само за одредени нации како, на пример, за Американците, Англичаните, Шпанците или за Евреите, кои поради повеќегодишните искуства се соживеаја со опасноста, туку тој прераснува во сериозен проблем со кој во наредните децении ќе се соочува цел свет. Нема ниту еден дел од планетава, кој не е зафатен од глобалниот тероризам, а уште повеќе им го загорчува животот на илјадници обични и невини граѓани, бидејќи на политичарите им се измолкна од рацете демонот кој тие го создадоа. Затоа по сидата и птичијот грип тој претставува најголема енигма, бидејќи радикалните екстремистички групации ги споија во еден лонец рели-

гијата, економските и политичките фактори. Нема трајна формула за успех или вакцина за решавање на оваа болест. Тероризмот демнее од секоја волчја дупка, како ѓаволот кој го обзема светскиот геостратешки поредок.

### ЖАРИШТЕ

Станува збор за организиран и моќен непријател, кој ги искористи придобивките на Студената војна, а својата енергија ја насочи во "крив правец", црпејќи свежа сила од сиромашните слоеви на населението, кое живее во својот маѓепсан, затворен племенски религиски круг и стана жариште за рерутирање нови "светски камикази". Тој див и, пред сè, контролиран свет овозможи тероризмот да прерасне во



ВО ИРАК ТЕРОРИСТИЧКИТЕ НАПАДИ СЕ СЕКОЈДНЕВИЕ



ЕГИПЕТСКОТО ЛЕТУВАЛИШТЕ ШАРМ ЕЛ ШЕИК СТАНА ГРОБНИЦА ЗА СТРАНСКИТЕ ТУРИСТИ

најголем проблем на почетокот на XXI век. Сите воени и политички аналитичари сметаат дека со методите и суровоста која ја користат новите лидери на глобалниот

тероризам се прават големи разлики и подвоености меѓу развиениот Запад и богатиот арапски свет со нафта. Овие два различни света се наоѓаат на крстосница од својот

Хронологија на дел од најголемите терористички акции во светот. Само не се набројани терористичките напади во Ирак, по прогласувањето завршница на нападите врз таа држава од страна на коалиционите сили.

5.9. 1972 - Минхен, Германија. Палестински терористи од "Црн септември" убиле израелски спортисти за време на Олимписките игри.

10.1975 - Лондон, Велика Британија. Во лондонското метро од експлозија на бомба загинало едно лице, а 20 биле ранети.

8.1. 1977 - Москва, Русија. Во московското метро од бомба загинале седуммина, а биле ранети 37 лица. Една година подоцна биле уапсени тројца Ерменци, осудени на смрт.

4.1983 - Бејрут, Либан. Камион-бомба влетал во зградата на американската Амбасада во Либан, при тоа убивајќи 63 лица, меѓу кои 16 Американци.

10.1983 - Бејрут, Либан. Самоубијци активирале експлозив. Загинале 241 американски војник и 58 француски падобранци.

9.1984 - Бејрут, Либан. Била уништена зградата каде Американците подготвувале нова амбасада. Убиени 11 лица.

4.1986 - Берлин, Германија. Бомба експлодирала во дискотека, главно, посетувана од американски војници. Загинале двајца, а повредени 200 лица.

12.1988 - Локерби, Шкотска. 27 лица загинале по експлодирањето на патнички авион на американската компанија Пан-ам.

9.1989 - Нигер. Француски патнички авион експлодирал над Сахара. Загинале 171 лице.

26.2.1993 - Њујорк, САД. Автомобил-бомба експлодирал; во подземните гаражи на Светскиот трговски центар. Шестмина загинале, а 1.024 биле повредени.

1993/1994 - Каиро, Египет. Радикални исламисти извршиле серија напади врз странски туристи.

19.3.1994 - Баку, Азербејџан. Бомба експлодирала во метрот - 12 загинали, 60 ранети.

3.7.1994 - Баку, Азербејџан. Експлозија во еден од тунелите на метрот - 7 загинали, 30 ранети.

20.3.1995 - Токио, Јапонија. Во токиското метро бил фрлен отровен гас - сарин. Умереле 13 лица и биле затруени 5.000. Одговорноста ја презела сектата "Врховна вистина на Аум".

19.4.1994 - Оклахома Сити, САД. Камион-бомба експлодирал пред трговска зграда - 168 загинали.

25.7.1995 - Париз, Франција. Бомба експлодирала во париското метро - 4 загинали и 60 ранети.

развоен пат. На едната страна се наоѓа семафорот на западноевропските сојузници, кој е расипан поради внатрешната криза, која го зафати општеството и граѓанската демократија, а од друга е арабскиот-бермудски триаголник (Саудиска Арабија, Ирак и Иран), кој се соочува со предизвикот - дали да се поткликне под исламскиот радикализам или

да се поддржи либералната филозофија на капиталот, кој ги црпи последните извори на црното злато.

Во тој вител мора да се бараат главните причини за зголемување на интензитетот на светскиот тероризам. Она што по 11 септември 2001 година се случува само е последица на акумулираната негативна енергија, која најде плодно тло во арапскиот

свет и во неговиот близок регион. Таму се кове врелото железо, кое е инертно на преземените мерки од Западот. Тероризмот не може да се уништи со воена машинерија и со драконски политички мерки. Тоа го покажа примерот со Ирак, каде по соборувањето на Садам Хусеин на пиедесталот се издигна Абу Мусаба ал Заркави, кој според одредени инфор-

мации се крие во Северен Ирак, кој е надвор од контролата на сојузниците и на Владата од Багдад, а се наоѓа под силно влијание на Курдите. Овој следбеник на лидерот на Ал Каида, Осам бин Ладен кој пребега во длабока илегална по соборувањето на талибанскиот режим во Авганистан, стана предводник на новата ера на тероризмот. Тој од губитник стана мухаме-

# "КАМИКАЗИТЕ" НА ГЛОБАЛНИОТ ТЕРОРИЗАМ

7. 10. 1995 - Париз, Франција. Осум бомбашки напади за кои одговорност презеле алжирски радикални исламисти. Загинале 7 лица и повредени 160.

7.8.1995 - Коломбо, Шри Ланка. Припадник на Тамилските тигри активирал бомба во владината зграда во Коломбо. Загинале 20 лица.

21.8.1995 - Ерусалим, Израел. Експлозија во туристички автобус. Загинати 5 лица и повеќе од 100 ранети.

19.11.1995 - Исламабад, Пакистан. Атенатор со камион-бомба ја нападнал египетската Амбасада во Исламабад. Загинати 15 лица.

1992/1996 - 60.000 лица загинале во терористички акции во арапските држави.

Од 1 до 11 месец 1996 година, се извршени 1.809 терористички напади во кои загинале 7.000 лица. Најмногу терористички акции биле извршени во Азија - 603. Следуваат Блиски Исток - 426, Северна и Јужна Америка - 281, Западна Европа - 245, Африка - 174, Русија и Источна Европа - 80.

2.2.1996 - Лондон, Велика Британија. ИРА подметнала експлозив во станбена зграда. Загинале 2 лица.

15.6.1996 - Манчестер, Велика Британија. Кола-бомба експлодирала во трговски центар за време на Европско првенство во фудбал. Ранети 200 лица. Одговорноста ја презела ИРА.

25.6.1996 - Дахран, Саудиска Арабија. Автомобил-бомба експлодирал. Загинале 19 и повредени околу 400 американски војници во воена база на САД.

7. 1996 - Атланта, САД. Експлозија во парк за време на концерт. Еден мртов, повеќе од 100 повредени.

1998 - Напади врз амбасадите на САД во Дар ес Салам, Танзанија и Најроби, Кенија. Многу жртви.

19.3.1999 - Бомбашки напад на централниот пазар во Владикавказ, Русија - убиени 70 лица и ранети повеќе од 100.

9.9.1999 - Москва, Русија. Уништен деветкатен станбен блок. Загинати 84 лица.

13.9.1999 - Москва, Русија. Осумкатница уништена од експлозија. Од 120 регистрирани станари спасени само деветмина.

16.9.1999 - Волгодоњск, Русија. Уништен станбен блок, загинати најмалку 6 и повредени 28.

8.8.2000 - Москва, Русија. Напад во московското метро - мртви 7 и повредени 64.

5.2.2001 - Москва, Русија. Експлозија на една од најголемите московски метро-станици "Белорускаја" - 9 загинати.

3. 2001 - Три бомбашки напади во Јужна Русија. загинале повеќе од 30 лица и околу 100 повредени.

4.4.2001 - Според податоци на Стејт департамент во 1999 година во светот биле извршени 392 меѓународни терористички напади, од кои 169 биле насочени кон американски објекти.

1.6.2001 - Тел Авив, Израел. Загинале 21 лице, десетици ранети од терорист-камиказа кој експлодирал меѓу толпа млади пред една дискотека во градот.

10.8.2001 - Ангола. Напад врз патничко-товарен воз. Одговорноста ја презела УНИТА, која тврди дека возот бил воен. Загинале 152 и 150 ранети.

11.9.2001 - Њујорк, Вашингтон, САД. Атенатори со киднапирани авиони кои ги урнаа двете кули од СТС во Њујорк и дел од зградата на Пентагон во Вашингтон. Загинале 3.170 од кои 2.937 во Њујорк и 189 во Вашингтон. Во Пенсилванија загинале 44 патници од авион на Американ ерлајнс.

11.4.2002 - Остров Џерба, Тунис. Напад врз синагога - загинале 21.

14.6.2002 - Остров Бали, Индонезија. Експлозии во дискотека и во центарот на главниот град - 202 убиени.

23.10.2002 - Москва, Русија. Вооружена група од 50 Чеченци го зазела театарот во Москва и држела околу 800 заложници. Тие биле совладани од руските служби за безбедност и 50 од нив биле убиени. Подоцна умиреле 129 лица, најмногу од употребата на гас на специјалните служби.

16.5.2003 - Казабланка, Мароко. Повеќемина атентатори самоубијци извршиле 5 напади врз еврејски центар, хотел, белгиски конзулат и шпански ресторан. Загинати 41 од кои 13 терористи.

5.8.2003 - Џакарта, Индонезија. Автомобил-бомба експлодирал во хотел Мариот. Загинати 14 и 148 ранети.

15.11.2003 - Истанбул, Турција. Во две експлозии во близина на синагогите Бет Израел и Нево Шалом загинале 20 и 257 ранети.

20.11.2003 - Истанбул, Турција. Во напад врз британскиот конзулат и пред банката на ХСБЦ загинале 30 и 390 повредени.

11.3.2004 - Мадрид, Шпанија. Серија експлозии на 4 железнички станици. Загинати 190 и повредени 1.430.

1.9.2004 - Русија, Беслан, Северна Осетија за време на првиот ден од школската година терористичка група од 30 лица зема за заложници околу 1.200 деца и возрасни. По крвавата разврска на кризата загинале 329 лица од кои 171 дете. Не се идентификувани телата на 83 загинати од кои 57 деца. Медицинска помош добиле 727 лица, меѓу кои и 338 деца.





НАЈБАРНИОТ ТЕРОРИСТИЧКИ ЛИДЕР ОСАМА БИН ЛАДЕН  
ОДАМНА Е ВО ДЛАБОКА ИЛЕГАЛА

дански маченик, кој сè повеќе неконтролирано регрутира сили во кризниот регион. Негова база станаа Сунитите во Ирак, потоа има многубројни следбеници во Саудиска Арабија, а не помала помош добива и од Сирија, од Јордан и сè погласно се шушка дека помошта доаѓа и од Иран, каде се закоравува идеологијата на починатиот ајатолах Хомеини.

За западноевропскиот свет сè поголем проблем претставуваат инкорпорираниот радикални исламисти, кои го пронајдоа рецептот за постојано крвавење на Старата дама - Европа. Имено, терористите самоубијци се најголема закана за западниот начин на живеење и за филозофијата, која упорно му се продаваше на исламскиот свет во XX век. Токму тој промашен модел не успеа да профункционира и да се примени во мухамеданството. Само Турција и Саудиска Арабија му се приклучија на профитерскиот дух, но тоа го сторија благодарение на светските тенденции - ширењето на ЕУ кон Истокот, како и со помош на сојузничството со турската армија и со починатиот саудиски крал Фахад. Што ќе се случува по неговата смрт никој не може да прогнозира, освен дека те-

роризмот не е уништен во овие држави. Тој е притаен и го чека својот момент, кога повторно како Феникс ќе се издигне од пепелта и ќе ја отвори својот челуст за да ја лапне западната цивилизација, која се дави во живиот песоц, кој сама го создаде.

### ФАКТОРИ

Концептот на лидерите на светскиот тероризам е "просто како грав". Прво, тие се инсталирани низ цел свет. Второ, база им претставува исламскиот свет кој е закопан во својот религиозен ров и не мрднува од закоравените догми на Коранот, кој погрешно го препрочитуваат. Трето, природни сојузници пронаоѓа и во елементите и во остатоците на соборените режими како што се, на пример, Садамовиот и талибанскиот режим. Четврто, имаат силна финансиска поддршка од арапскиот свет од каде што пристигнуваат богатите приливи пари, кои се добиени од продажбата на црното злато, а кое патем ги обедини западните сојузници и нафтените компании, но и ги скара поради предизвиците кои ги поставија терористите. Тие сурово ги убиваат или обезглавуваат по-

даниците на западната цивилизација, со што сеат страв низ нивните редови, а истовремено го уриваат сојузничството на западниот свет, кој за нив е непријател и не е добредојден на нивна територија. Петто, нивните следбеници не можат да бидат препознати ниту во Мадрид, ниту во Париз, Лондон, Рим или во друг западноевропски град, бидејќи одамна се граѓани на нивните држави, а всушност зад нивната човечка маска се кријат сверови на Алкаидовата машинерија, која во меѓувреме се спои со другите терористички организации и сесрдно ја помагаат нивната "света војна". Но, сè зависи од поддршката која ја црпат од Ирак и од начинот на однесување на ангажираните сојузнички сили во вавилонската пустина, кои поставија свој режим, а кој притоа не е моќен да ги наметне демократските принципи инсталирани со стотици години на Западот. И шесто, сметаме дека ова е најважен и пресуден момент за развојот на човечката цивилизација, бидејќи ако проблемот не се реши тогаш глобалниот тероризам сè повеќе ќе заглавува. Имено, како се одвиваат настаните сè се подведува под поимот судир меѓу цивилизациите, судир меѓу христијаните и муслиманите, кој всушност и никогаш не згаснал низ вековите. Тој тлее од времето на Крстоносните војни за светиот грал на Исус Христос. Оттаму овој проблем има вонвременска димензија, која уште повеќе ги усложнува работите за искоренување и уништување на причините за појавата на ваквите форми на екстреман тероризам, поради кој страда невинно цивилно население.

### ПОЛАРИЗАЦИЈА

Несреќата на кипарскиот цивилен авион, во кој загинаа 115 патници и 6 членови на екипажот, не може со сигурност да влезе во рамката на глобалниот тероризам. Но, таквите елементи секогаш фрлаат сомневање, бидејќи дел од метата на тероризмот се авионите, потоа

туристичките меки за странските гости, како и транспортните системи. По терористичките напади во Кушадаси во Турција, Шарм ел Шеик во Египет, како и грозоморните сцени во Лондон, европската и светската јавност е на нозе. Владите на западноевропските држави ги затвораат границите за граѓаните, кои потекнуваат од Арабскиот Полуостров и од другите кризни региони. Истовремено тие ги протеруваат екстремните исламски свештеници, кои ги поддржуваат терористичките напади врз цивилното население во Европа. Во тој контекст се стега обрачот, се организираат, односно се здружуваат разузнавачките служби, со цел да ги уапсат или ликвидираат лицата, кои им се наклонети на Ал Каида или слични терористички организации. Во светот повеќе



ќе нема мир, туку специјална војна и терористички напади, кои ќе ги загрозуваат сите региони, дури оние земји од Далечниот Исток и оние кои географски гравитираат на Андите во Јужна Америка. Но, најстрашно е што почнува и глобалната поларизација на културните и религиозните светови. На една страна ќе биде западната демократска цивилизација, а на другата исламскиот свет. Тој круг одвреме навреме ќе го дополнуваат интересите на жолтата раса, која се наоѓа во фаза на брза економска и општествена експанзија. Истовремено некаков баланс ќе прави црниот континент Африка, кој се дави во море проблеми - болести, сиромаштија, племенски војни итн.